

Новинарите, снимателите и фоторепортерите - медиумската фела ѝ откажа послушност на Владата на премиерот Никола Груевски. Новинарите, снимателите, фоторепортерите им откажаа послушност на ДУИ. Тие ќе им откажат послушност и на СДСМ ако дојде на власт, но и на секоја друга партија, која ќе се обиде да влијае врз нивната судбина, бидејќи конечно свеста проработе кај новинарите, иако сè уште некои размислуваат како да се отргнат од канците на партиската машинерија.

Дали во нивната лага ја пронајдовме вистината за она што се случи во собраниските кулоари? Можеби, бидејќи само котекот ни ја собра храброста за да ја избркаме полтронштината од нас, која стана болест или рак рана за македонското новинарство.

Од нас ќе зависи односот на власта кон седмата сила, но и односот на партиите и нивните штабови кон сите наши претставници. Но, сепак тој однос или комуникацијата со политичарите најмногу ќе зависи од нас самите, бидејќи без континуирана едукација не ќе можеме да им одолееме на притисоците при новинарското егзистирање.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Припадници на македонската полиција, односно "џандари", кои да не заборавиме имаат функција да го чуваат редот и мирот на улиците, деновиве заедно со одредени политичари и "барабар" со нивните "команданти", во самракот на македонската демократија, го калеа челикот на ножот. Ги истресоа сиот бес и целата негативна енергија врз "плеките" на нашето општество и врз грбот на снимателите и на новинарите.

На тој начин ни го отсвирија погребниот марш, поточно ја погребнаа нашата



ДЕЛ ОД НЕКОГАШНОТО РАКОВОДСТВО НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА НОВИНАРИ, КОЕ ПРЕД НЕКОЛКУ ГОДИНИ ГИ НАСАМАРИ КОЛЕГИТЕ И ГИ "ИСТОПОРИ" ПРЕД МВР, БАРАЈКИ СЛОБОДА ЗА МЕДИУМИТЕ. МЕГУТОА, ТИЕ ОТИДОА ВО ВЛАДИНИОТ КАБИНЕТ НА СДСМ

СЕДМАТА СИЛА

кревка и нестабилна демократија. Меѓутоа, исто така, им подаривме инфузија на насилниците и на нарцисоидните политичари, кои немаа храброст да покажат "м..а", да покажат барем и малку доблест или разум дека со инает и со сила држава не бидува, но затоа, пак, се дрзнаа преку трети лица, наредувајќи им на своите бодигарди да го "шлакаат" секој кој ќе им го попречи патот. Со тоа се разделуваме од ЕУ, а можеби и од НАТО. Всушност, дали тие со нас беа искрени дека сакаат да ја внесат Македонија во цивилизациска Европа, односно дали старата "дама" ја посакуваше нашата земја, која не може да се раздели од балканскиот менталитет и при тоа може да ги загрози интересите на ЕУ и на големите членки на заедницата.

КРИЗА НА ДЕМАГОЗИТЕ

Зарем немаа ниту два грама мозок, па така го калеа својот бес? Зарем немаа памет, па така се дрзнаа да го уриваат системот, односно државата?

Не, бидејќи ова беше план за "убиство со предумисла". Но, ете планот не им успеа, затоа што актерите не успеаја на своја страна да ја придобијат седмата сила, така што мораа предвреме да се откажат од тајниот договор.

Манијачното однесување на севкупната политичка гарнитура во Македонија покажува колкава е кризата во нашата држава, но таа општествена, политичка и економска криза е вештачка, бидејќи народните избраници се коцкаа со судбината на државата.

Имено, сè што се случи во холот на Собранието на РМ и потоа... е финале пред финалето, или е обид да ни се испорача денот "Д". Но, тој задоцни, бидејќи не созреаја политичките услови, кои претходно цели 365 дена се подготвуваша и се сервисираа во јавноста. Со ова се докажа тезата дека всушност

"Се надеваме дека тепањето на новинари не е нова политика на македонската полиција", се истакнува во реакцијата на Меѓународната федерација на новинари по инцидентот кај Желино. Полно право е на новинарот да одбие да предаде снимка од настан која полицијата воопшто не смее да ја бара.

и позицијата и опозицијата интензивно се бореа со сите сили за власт, а не за продолжување на реформите во државата и за нејзиното влегување во европските структури.

ФИДАНКИ НА ПАРТИИТЕ

Кој е виновен што не им успеа планот? Новинарите, кои им ја откажаа послушноста, која досега традиционално се докажуваше низ многу примери, а беше изразувана низ полтронството.

Во нашата фела постојат многу фиданки на новинарско полтронство, кои беа суптилно негувани од страна на сегашната политичка гарнитура но, исто така, и од позицијата, чие фабричко експозе беше пренесувано низ рацете на експовинарските пера, кои нешто порано таа убаво ги вгнезди во рамките на Владата, во министерствата и во државната администрација, така што можноста да се фабрикува шпекулација или да се урива избрана демократска власт не претставува некоја иновација, туку тоа е изрод на т.н. "Гебелсова пропаганда", која вели три пати повторената лага станува вистина.

Дали во нивната лага ја пронајдовме вистината за она што се случи во собраниските кулоари? Можеби, бидејќи само котекот ни ја собра храброста за да ја избркаме полтронштината од нас, која стана болест или рак рана за македонското новинарство.

"Ваквата практика претставува закана за самата основа на демократијата. Особено силно го осудуваме бескрупулозниот физички напад на еден новинар. Повторуваме дека во демократскиот процес нема место за насилство, закани и застрашувања", изјави американската амбасадорка во Македонија, Џилијан Милвановиќ, во соопштението доставено до медиумите.

Таа изрази очекување инцидентот да биде истражен темелно и дека одговорните лица ќе бидат казнети.



БОЈКОТО НА МЕДИУМИТЕ ПРЕТСТАВУВА НАЈГОЛЕМО УДИРАЊЕ ПО ПРСТИ ЗА СЕГАШНАТА ВЛАДА НА РМ

нарство го спречи своето натамошно еродирање? Овие прашања уште долго време нема да бидат одговорени, затоа што протестот е само облик на притисок, кој може да вроди со краткотраен

ЈА "ПОПАРИ" ВЛАСТА

КАМЕРМАНИТЕ И НОВИНАРИТЕ ЈА СТАПИСАА ВЛАДАТА НА ГРУЕВСКИ, КОГА ТАА САКАШЕ ДА СЕ ПОФАЛИ ДЕКА ДОБИЛА ОЦЕНКА МНОГУ ДОБАР (4). НО, ОЧИГЛЕДНО ЧЕТВОРКАТА Е ФАТАМОРГАНА ЗА ПОЛИТИЧАРИТЕ

ЛЕКЦИЈАТА Е НАУЧЕНА

Новинарите им откажа послушност на Владата на премиерот Никола Груевски. Новинарите им откажаа послушност на ДУИ. Новинарите ќе им откажат послушност и на СДСМ ако дојде на власт, но и на секоја друга партија, која ќе се обиде да влијае врз нивната судбина, бидејќи конечно свеста проработе кај новинарите, иако сè уште некои размислуваат како да се отргнат од канците на партиската машинерија.

Лекцијата која ја научија новинарите е голема, но таа е уште еден предизвик за нашата професија, која мора да тргне во решителна битка да ги отстрани т.н. "партиски рекетари" или пискарала,

кои ја поганат фелата и им овозможуваат на бодигардите да ни оставаат црни дамки во судбината.

Нашiot парадокс трае речиси деценија испол, кога разноразни т.н. новинарски инкриминирани пера се вмешаа во фелата, при што преку ноќ ги преземаа сите позначајни одговорни новинарски функции во државата.

Карактеристичен пример за тоа се синдикатот, потоа Здружението на новинарите, како и акциите од типот "овде сме, тепајте".

Кој сè ги тепаше новинарите? Беше тепан Бранко Геровски? Но, каде е сега тој? Беше тепан Николче Младенов? Но, каде е сега тој? Беше тепан Војо Додевски? Но, каде е сега тој? До последните примери, беа истепани и многу други, меѓутоа едни ја напуштија фелата, доближувајќи се до позицијата на олигарсите, додека други, пак, останаа со лузни, скршеници, рани на главите итн. чувствувајќи ја новинарската криза врз своја кожа, така што пишаниот, или медиумскиот збор не вредеше.

Имено, многу случајни новинарски имиња ја девалвираа вистинската вредност на новинарството во Република Македонија, на тој начин правејќи ја безвредна и апатична сè до овој момент, кога таа ѝ даде црвен картон на власта.

ОДНОСОТ ЌЕ ЗАВИСИ ОД НАС

Дали денот "Д" всушност претставува ново распаѓање на македонското новинарство? Дали македонското нови-

плод за подобрување на состојбата на новинарите во земјата.

Од нас ќе зависи односот на власта кон седмата сила, но и односот на партиите и нивните штабови кон сите наши претставници. Но, сепак тој однос или комуникацијата со политичарите најмногу ќе зависи од нас самите, бидејќи без континуирана едукација не ќе можеме да им ододеме на притисоците при новинарското егзистирање. Тоа значи дека протест поради грубото претепување на снимателот на "Алсат" телевизија од припадници на полицијата, како и бојкотирањето на митингот на ДУИ не смеат да бидат заборавени, туку да живеат во срцата на македонските новинари.

Само така ќе можеме да ја пробиеме политичката бариера, која ја создадоа партиите во нашите редови. Во овој момент победи разумот кај новинарите и кај снимателите, кои често пати се наоѓаат во незавидна положба при информирањето од т.н. митинзи или настани со висок ризик. Според тоа, и натаму ќе има опасни ситуации од кои новинарите и снимателите ќе мораат да информираат бидејќи тоа им е основна задача. Но, сепак непредвидените ефекти од ризикот кој се презема при информирањето останува да виси во воздух. Единствено може да се влијае врз политичките фактори, но и врз структурите на системот, кои многу пати го прекршија начинот на однесување при решавањето и обезбедувањето на редот и мирот во земјата.

Меѓутоа, првичните реакции на Владата и на опозицијата не ветуваат подобрувања во односот кон нашата фела.